



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Општи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 602-3-291

Среда, 24 август 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,9 (90) ден.
Претплата за 1966 година излегува 18 (3.800) ден — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 224 — Телефони: централа 10-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

433.

Врз основа на членот 38 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), во врска со членот 6 од Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за здравство и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ И ЗА ОБЈЕКТИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА, ПРИ ЧИЕ ФИНАНСИРАЊЕ НЕ СЕ ВРШИ ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Во Наредбата за станбените згради и за објектите во областа на здравствената и социјалната заштита, при чие финансирање не се врши издвојување средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/65) во точката 1 одредбата под 3 се менува и гласи:

„3) станиците на милицијата наменети за живеење на милиционери, деловите од зградите на казнено-поправните установи наменети за живеење на затвореници, деловите од зградите на истражните затвори наменети за живеење на притвореници и истражни затвореници, како и деловите на зградите од прифатилиштата за емигранти наменети за живеење на емигранти.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

08 бр. 2016/2

12 август 1966 година

Белград

Сојузен секретар

за здравство и

социјална политика,

Драгутин Косовац, с. р.

434.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65 и 27/66), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СТОКИТЕ ЗА КОИ Е ПРЕДВИДЕН ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ

1. При увозот на стоките наведени во ова решение ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	Наименување на стоката	Царинска стопа
45.01 под 1	Плута сурова	Сл.
71.02 под 1	Индустриски дијаманти	Сл.
73.03	Отпадоци и остатоци (одломки, исечоци и сл.) од железо или челик	Сл.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-4-9204/1

15 август 1966 година

Белград

Сојузен секретар

за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

435.

Врз основа на точката 3 став 4 од Одлуката за попис и проценка на вредноста на водостопанските објекти и другите основни средства на водостопанските организации, што не се попишани и проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), во спогодба со сојузниот секретар за финансии и сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО НЕ СЕ ПОПИШАНИ И ПРОЦЕНЕТИ

1. Водостопанските организации при пописот и процената на вредноста на основните средства што не се попишани и проценети ќе ја применуваат Номенклатурата на основните средства на водостопанските организации што не се попишани и проценети, со нормативите на просечниот век на траењето на тие средства (во понатамошниот текст: Номенклатурата), што е отпечатена кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

2. На основните средства од точката 1 на оваа наредба, што не се опфатени со Номенклатурата од точката 1 на оваа наредба, ќе се применува номенклатурата на основните средства, која е составен дел од Упатството за проценка на основните средства во стопанството, донесено од Централната комисија за проценка на основните средства на 18 мај 1953 година и одобрено со Решението за одобрување Упатството за проценка на основните средства во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/53).

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат одредбите на номенклатурата на основните средства од точката 2 на оваа наредба, доколку се однесуваат на основните средства на водостопанските организации што се опфатени со Номенклатурата определена со оваа наредба.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-3187/1
11 август 1966 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

НОМЕНКЛАТУРА

НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ВОДОСТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО НЕ СЕ ПОПИШАНИ
И ПРОЦЕНЕТИ, СО НОРМАТИВИ НА ПРОСЕЧНИ-
ОТ ВЕК НА ТРАЕЊЕТО НА ТИЕ СРЕДСТВА

Шифра	Назив и основна техничка карактеристика	Единица мера	Прочетен век на траењето
1	2	3	4
0	ЗЕМЈИШТЕ (експроприја- ционен појас)	ha	постојан
1	РЕГУЛАЦИЈА НА РЕКИ		
11	Ископ во корито или во просек (цената по единица на мера зависи од катего- ријата на земјиштето, широчината и длабочината на ископот), должина во km	000 m³	постојан¹)
12	Надолжни градежи (це- ната по единица на мера зависи од видот на градеж- ниот материјал: камен, ча- кал, тоначи, коби, фашини, мешовит материјал и др.), должина во m		
12—1	Брегови тврдини, должина во m	m³	80
12—2	Паралелни градежи, дол- жина во m	m³	80
13	Напречни градежи (це- ната по единица на мера зависи од видот на градеж- ниот материјал: камен, ча- кал, тоначи, коби, фашини, фашински мадраци, мешо- вит материјал и др.), дол- жина во m		
13—1	Непери, должина во m	m³	постојан
13—2	Прагеги, должина во m	m³	постојан
13—3	Траверзи, должина во m	m³	постојан
13—4	Прегради, должина во m	m³	постојан
13—5	Прагови, должина во m	m³	80
13—6	Каскади, должина во m	m³	80
2	ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА		
21	Насипи за заштита од по- плава (цената по единица на мера зависи од катего- ријата на земјиштето, должината на транспортот и видот на профилот), дол- жина во km		
21—1	Ископ и вградба на земја во насип	000 m³	постојан

¹) точка 1 под 7 од Одлуката за водостопанските о-
бјекти за кои не се врши амортизација („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 7/66) и член 8 од Законот за амортизација
на основните средства на работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ“, бр. 29/66)

1	2	3	4
21—2	Облога на насипот (цената по единица на мера зависи од видот на материјалот: камен, бетонски плочи, ту- ла), должина во m	m³	50
21—3	Јадро на насипот (цената по единица мера зависи од видот на градежниот мате- ријал: иловица, бетон), должина во m	m³	постојан
21—4	Заштитни насади (врбац) 22 Периферни канали (цена- та по единица на мера на ископот зависи од катего- ријата на земјиштето, длабочината и широчината на ископот), должина во km	ha	постојан
22—1	Ископ на канали, должина во km	000 m³	постојан
22—2	Облога на канали (цената по единица на мера за- виси од видот на градеж- ниот материјал: камен, бе- тонски плочи, тула)	m³	50
23	Хидроградежни објекти во периферните канали (це- ната по единица на мера зависи од видот на гра- дежниот материјал: камен, бетон, тула, дрво и др.)		
23—1	Каскади, во парчиња	m³	80
23—2	Брзотеци, должина во m	m³	50
23—3	Скали, должина во m	m³	50
24	Придружни насипи покрај периферен канал		
24—1	Насипување, должина во km	000 m³	постојан
24—2	Облога на насипот, должи- на во m	m³	50
24—3	Осигурување на устието (прагови и кегли), во пар- чиња	m³	50
3	ЗАШТИТА ОД ЕРОЗИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА ПО- РОИ		
31	Заштита од ерозија		
31—1	Работи во слив (поплети, плетери, ровови, ситчиња, градиони, кордони, тераси). — (цената по единица на мера зависи од наклонот на теренот: 15° до 45°)	ha	постојан
31—2	Затревени површини	ha	постојан
31—3	Почумени површини	ha	постојан
32	Поројни градежи		
32—1	Ископ на корито или ки- нета (цената по единица на мера зависи од категорија- та на земјиштето, длабо- чината на ископот и ши- рочината на профилот), должина во km	m³	постојан
32—2	Облога на корито, должина во m	m³	80
32—3	Прегради, должина во m	m³	80
32—4	Осигурување на устието (кегли и прагови), во пар- чиња	m³	80
4	ОДВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМ- ЈИШТЕ		
41	Основна каналска мрежа, должина во km		
41—1	Ископ и депонии (цената по единица на мера зависи од категоријата на земјиш- тето, длабочината на ис- копот и широчината на профилот)	000 m³	постојан

1	2	3	4	1	2	3	4
41—2	Облога на косините и дното на каналот (цената по единица на мера зависи од видот на градежниот материјал: камен, бетонски плочи, тула)	m ²	100	52—2	Копани бунари (цената по единица на мера зависи од категоријата на земјиштето на кое се копаат, од длабочината на ископот и од видот на облогата — камен, бетон, тула), длабочина во m	парче	100
42	Детална каналска мрежа, должина во km			52—3	Цевни бунари (цената по единица на мера зависи од длабочината и пречникот на цевката), должина во m	парче	20
42—1	Ископ на каналот	m ³	постојан	53	Таложници	m ³	50
42—3	Облога на косините и дното на каналот, должина во m	m ³	100	54	Каналска мрежа (цената по единица на мера зависи од категоријата на земјиштето на кое се врши ископот, од длабочината и широчината на профилот), должина во km		
43	Хидроградежни објекти во каналот (цената по единица на мера зависи од видот на градежниот материјал: камен, бетон, дрво, мешовит материјал и др.)			54—1	Основна каналска мрежа, должина во km		
43—1	Брзотеци, должина во m	m ²	50	54—12	Ископ и планирање на депони	m ³	постојан
43—2	Прагови, должина во m	парче	50	54—13	Осигурување (облога) на косините и дното на каналот	m ²	50
43—3	Каскади, должина во m	парче	80	54—14	Бетонски канали (цената по единица на мера зависи од протечниот профил)	m	50
44	Дренажа (цената по единица на мера зависи од видот на материјалот од кој се изградени дренажните цевки: земјени, бетонски и други, како и од пречникот на цевката), должина во km			54—15	Сидани канали (цената по единица на мера зависи од протечниот профил)	m	100
44—1	Ископ со затрупување на рововите и поставување постелици (песок, чакал и др.)	m ³	постојан	54—2	Разводна каналска мрежа, должина во km		
44—2	Колектори	m	40	54—21	Ископ и планирање на депонии	m ³	постојан
44—3	Собирачи	m	40	54—22	Осигурување (облога) на косините и дното на каналот	m ²	50
44—4	Вшмукачи	m	40	54—23	Бетонски канали (цената по единица на мера зависи од протечниот профил)	m'	50
44—5	Објекти (ревизиони окна и излезни градежи. Цената по единица на мера зависи од видот на градежниот материјал: бетон, тула, камен)	парче	50	54—24	Сидани канали (цената по единицата на мера зависи од протечниот профил)	m'	100
5	НАВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМЛИШТЕ			54—3	Детална каналска мрежа, должина во km		
51	Водозафати (цената по единица на мера зависи од видот на градежниот материјал од кој се градени и од видот на конструкцијата)			54—31	Ископ и планирање на депонии	m ³	постојан
51—1	Високи брани (височина поголема од 15 m)			54—32	Осигурување (облога) на косините и дното на каналот	m ²	50
51—11	Посипани брани — височина во m	m ³		54—33	Бетонски канали	m	100
51—12	Бетонски брани — височина во m	m ³	100	54—34	Сидани канали	m	100
51—13	Сидани брани — височина во m	m ³	100	55—1	Цевна каналска мрежа (цената по единица на мера зависи од видот на градежниот материјал и од пречникот на цевката), должина во km		
51—14	Опрема (затворачи и др.)	kg	50	55—12	Челични (со пречник во m)	m'	50
51—2	Ниски брани (височина помала од 15 m)			55—13	Лесни (со пречник во m)	m'	50
51—21	Посипани брани — височина во m	m ³	100	55—14	Бетонски (со пречник во m)	m'	50
51—22	Бетонски брани — височина во m	m ³	100	55—15	Азбест цементни (со пречник во m)	m	50
51—23	Сидани брани — височина во m	m ³	100	55—16	Арматура (затворачи, вентили и др.)	парче	25
51—24	Дрвени брани — височина во m	m ³	10—15	56	Хидроградежни објекти		
51—25	Опрема (затворачки табли, затворачи и др.)	kg	50	56—1	Распределни градежи (цената по единица на мера зависи од видот на градежниот материјал: камен, бетон, тула), во парчиња	m ³	100
52	Каптажни градежи (цената по единица на мера зависи од видот на градежниот материјал)			56—12	Градежен дел		
52—1	Изворски, речни и езерски каптажи	m ³	100				

1	2	3	4	1	2	3	4
56—13	Опрема	kg	30	65—1	Дирекциски, број	m ²	80—100
56—2	Аквадукти (цената по единица на мера зависи од видот на градежниот материјал и од видот на конструкцијата. Се пресметува по m ² вклучувајќи ги пешачките патеки), распон во m			65—2	Погонски, број	m ²	80—100
56—21	Бетонски (со протек во m ³ /s)	m ²	100	65—3	Чуварници, број	m ²	80—100
56—22	Сидани (со протек во m ³ /s)	m ²	100	65—4	Стопански, број	m ²	50—60
56—23	Дрвени (со протек во m ³ /s)	m ²	10	66	Полски мостови и пропус-ти (цената по единица на мера зависи од видот на градежниот материјал: камен, тула, бетон, армиран бетон, железо, дрво, мешовит материјал), распон во m		
57	Подвижни агрегати за оросување (број на агрегатите, капацитет во m ³ /s, јачина на моторот во KS или kW)			66—1	Мостови, број на отворите, распон во m		
57—1	Црпки (височина на дигањето во m, капацитет во m ³ /s)	ком.	20	66—11	Сидани (тула, камен)	m ²	100—200
57—2	Мотори (јачина во KS или kW)			66—12	Железни (мешовити столбови од камен или бетон, носач на железната конструкција)	m ²	100
57—21	Експлозивни (нафта, бензин)	парче	20	66—13	Бетонски и армирано-бетонски	m ²	100
57—22	Електромотори	парче	20	66—14	Преднапрегнати — бетон	m ²	100
57—3	Преносни цевоводи	m'	15	66—15	Дрвени (меко и тврдо дрво)	m ²	10—20
57—4	Уреди за оросување	парче	15	66—2	Пропуси (распон до 5 m)		
6	ЗАЕДНИЧКИ ОБЈЕКТИ			66—21	Плочести (распон од 0,6 до 5 m)	m ²	80
	(За заштита од поплави, одводнување и наводнување на земјишта)			66—22	Засводени (распон од 0,6 до 5 m)	m ²	80
61	Црпни станици (да се наведе бројот на агрегатите, на пример 2 × 1 m ³ /s)			66—23	Цевasti (од 0,5 до 1 m)	m'	50
61—1	Зграда со вшмукачки и изливен базен (цената по единица на мера зависи од видот на градежниот материјал и од начинот на фундаирањето)	m ²	80	67	Тунели (цената по единица на мера зависи од категоријата на земјиштето на кое се копа), должина во km		
61—2	Мотори (со повремено за-движување)			67—1	Без облога со површина на пресекот до 5 m ²	m'	100
61—21	Парни, број на моторите	KS	30	67—2	Со облога и со површина на пресекот до 5 m ²	m'	80
61—22	Експлозивни, број на моторите	KS	25	67—3	Без облога со површина на пресекот од 5 до 10 m ²	m'	100
61—23	Електромотори, број на моторите	kW	25	67—4	Со облога и со површина на пресекот од 5 до 10 m ²	m'	80
61—24	Други мотори, број на моторите	KS	25	67—5	Без облога со површина на пресекот над 10 m ²	m'	100
62	Трафостаници			67—6	Со облога и со површина на пресекот над 10 m ²	m'	80
62—1	Зграда		50	7	ДРУГИ ОБЈЕКТИ		
62—2	Електроопрема	kW/V	30	71	Бродски преводници (цената по единица на мера зависи од видот на градежниот материјал: камен, тула, бетон и армиран бетон, како и од видот на конструкцијата), широчина должина и длабочина во m		
63	Телефонска мрежа			71—1	Сидани (тула, камен)	m'	80—100
63—1	Едножична	km	50	71—2	Бетонски	m ³	100
63—2	Двежична	km	50	71—3	Армирано-бетонски	m ³	100
63—3	Уреди	парче	20	71—4	Опрема (механичка и електроопрема)	kg	50
64	Устави (цената по единица на мера зависи од градежниот материјал: камен, бетон, армиран бетон, дрво итн.), број на отворите со распон во m'			72	Колмациони објекти		
64—1	Градежен дел			72—1	Колмациони зафати (ниски брани)		
64—12	Сидани	m ²	100	72—11	Сидани	m ²	200
64—13	Бетонски или армирано-бетонски	m ²	100	72—12	Бетонски	m ²	100
64—14	Дрвени	m ²	20	72—13	Опрема	kg	50
64—2	Опрема (затворацки табли и механизам)	kg	50	72—2	Устави (впусни и разводни), отвори во m		
64—3	Устави со затворац (пречник во m, должина во m)	m'	50	72—21	Сидани	m ²	200
65	Згради (цената по единица на мера зависи од видот на градежниот материјал)			72—22	Бетонски	m ²	100
				72—23	Опрема	kg	50
				72—3	Преградни сидови, насипи и други	m ³	постојан

Цените по единица на мера за наведените видови работи и објекти ќе ги пресмета и ќе ги определи според цените од 1966 година стручната комисија, што ќе ја формира највисокиот орган на управувањето на водостопанската организација (точка 4 од Одлуката за попис и проценка на вредноста на водостопанските објекти и другите основни средства на водостопанските организации, што не се попишани и проценети — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66.

436.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за попис и проценка на вредноста на водостопанските објекти и другите основни средства на водостопанските организации што не се попишани и проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНАТА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО НЕ СЕ ПОПИШАНИ И ПРОЦЕНЕТИ

I. ПРЕДМЕТ НА ПОПИС И ПРОЦЕНА

1. На попис и проценка врз основа на Одлуката за попис и проценка на вредноста на водостопанските објекти и другите основни средства на водостопанските организации што не се попишани и проценети (во понатамошниот текст: Одлуката) подлежат определени основни средства на организациите од точката 1 на Одлуката (во понатамошниот текст: водостопанските организации).

2. Единица на пописот и процената е водостопанската организација од точката 1 на ова упатство со сите свои работни единици што имаат посебни жиро-сметки.

3. Со пописот и процената се опфаќаат кај сите единици на пописот и процената следните основни средства затечени на 31 декември 1966 година, и тоа:

- 1) речните градежи на регуларни речни теккови;
- 2) насипите, каналите и објектите за заштита од речни и брдски води (поплави);
- 3) работите и објектите за заштита од ерозија и уредувањето на порите;
- 4) каналските системи и објекти за одводнување на земјишта;
- 5) каналските системи и објекти за наводнување на земјишта;
- 6) други водостопански објекти.

4. Ако водостопанската организација не располага со предмер на работите за одделни основни средства од точката 3 на ова упатство, ќе изврши снимање и ќе состави предмер на работите за тие средства (објекти).

II. НАЧИН НА ПОПИС И ПРОЦЕНА

5. Пописот и процената на основните средства се врши во две фази: во првата фаза се врши попис на основните средства, а во втората фаза сите дејствија што се однесуваат на процената на попишаните основни средства.

6. Пописот и процената се вршат записнички. Податоците за пописот и процената се внесуваат во основниот образец за попис и проценка на определени основни средства на водостопанските организации (ПОВС-1) и во збирниот образец за попис и проценка на определени основни средства (ПОВС-2), што се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

7. Пописот и процената на основните средства се вршат поединечно за секое основно средство а според Номенклатурата на основните средства на водостопанските организации што не се попишани и проценети, со нормативите на просечниот век на

траењето на тие средства (во понатамошниот текст: Номенклатурата), што е пропишана со Наредбата за утврдување на Номенклатурата на основните средства на водостопанските организации што не се попишани и проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/66).

8. Земјиштето посебно се попишува и проценува без оглед дали на него се изградени објекти или не.

Земјиштето се проценува по единствена цена од 0,20 динари за еден квадратен метар, во смисла на точката 3 на ставот 4 од Одлуката за спроведување на ревалоризацијата на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/62 и 53/62).

Вредноста на земјиште стечено врз основа на договор за купопродажба или врз основа на решение за експропријација, се определува по цената утврдена во договорот односно определена во експропријационата постапка.

Ако водостопанската организација не располага со документација за вредноста на земјиштето од ставот 3 на оваа точка, ќе ја утврди цената на земјиштето според ставот 2 од оваа точка.

9. Со процената на основните средства се утврдува набавната и сегашната вредност на основните средства.

Набавната вредност на основното средство се утврдува при процената по цените од 1966 година.

Сегашната вредност на основното средство се утврдува сразмерно со неговиот преостанат век на траењето (точка 3 став 2 од Одлуката).

Сегашната вредност на основните средства не може да се одреди помалку од вредноста определена во точката 3 став 3 на Одлуката.

10. Просечниот век на траењето на основното средство се утврдува според Номенклатурата.

Преостанатиот век на траењето на основното средство го утврдува стручната комисија според физичката способност на основното средство т. е. според тоа во каква состојба се наоѓа тоа, без оглед на изминатото време на употребата. Не може да се определи преостанат век на траењето подолг од просечниот век на траењето кој е пропишан за односното средство. Исто така, не може да се определи преостанат век на траењето пократок отколку што изнесува разликата помеѓу пропишаниот просечен век на траењето на тоа основно средство и неговото фактично досегашно траење, имајќи ја при тоа предвид и одредбата на точката 9 став 4 од ова упатство.

За утврдување физичката способност на основното средство се зема предвид годината на изградбата односно годината на последната реконструкција на основното средство.

11. Сегашната вредност на основното средство се утврдува со намалување на неговата набавна вредност зависно од просечниот век на траењето пропишан за соодветната група основни средства, со тоа што просечниот век на траењето може да се исправи според степенот на неговата физичка истрошеност. Физичката истрошеност на односното основно средство ја утврдува стручната комисија која се формира во смисла на точката 4 на Одлуката.

12. При пописот и процената стручната комисија треба да се придржува и кон следното:

1) дел од регулационен речен тек, канал или одбранбен насип кој минува низ населба или штити населба од поплава, се попишува и се проценува по елементите и по цената што се однесуваат на тој потез на речниот тек, каналот или одбранбениот насип;

2) кејовите подигнати за утврдување на регулиран речен тек или канал и облогите за заштита од ерозија на одбранбен насип, се попишуваат и се проценуваат заедно со регулираниот речен тек или каналот, односно со одбранбениот насип за која цел се изградени овие објекти;

3) хидроградежните објекти, што се мелиорациони канали сочинуваат функционална целина,

се попишуваат и се проценуваат со овие канали заради чие функционирање се изградени;

4) ако одбранбен насип или мелиорационен канал минува низ подрачјата на две водостопански организации, пописот и процената на тој насип односно канал ја врши онаа водостопанска организација врз која е тој насип односно канал во целина или делумно пренесен како основно средство.

III. ПОСТАПКА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНА

13. Во првата фаза од пописот и процената во единицата на пописот и процената се собира, се проверува и дефинитивно се средува документацијата и се пополнува образецот ПОВС-1. За таа цел водостопанската организација особено ги врши овие работи:

1) ги проверува и ги надополнува податоците потребни за извршување на пописот и процената (податоци за прмерот, карти, планови, ситуации, катастар, акти за преносот односно за прибавувањето на основните средства и др.);

2) врши попис (инвентура) на сите основни средства што се предмет на пописот и процената (премерување, пребројување и поблиско опишување на основното средство заради негово распоредување во пописните листи според соодветните шифри, називи и технички карактеристики пропишани во Номенклатурата);

3) ги пополнува пописните листи односно образецот ПОВС-1 во колоните 1 до 5, 8 и 9.

14. Втората фаза од пописот и процената, во која стручната комисија пристапува кон проценка, ги опфаќа следните работи:

1) проверување и утврдување дали во образецот ПОВС-1 се внесени сите основни средства што се предмет на пописот и процената;

2) проверување и утврдување дали основните средства се правилно внесени во образецот ПОВС-1 според соодветните шифри, називи и технички карактеристики пропишани во Номенклатурата;

3) утврдување на цените по единицата на мера за одделни видови работи и објекти;

4) проверување и утврдување дали се правилно применети нормативите на просечниот век на траењето пропишани во Номенклатурата;

5) утврдување на набавната и сегашната вредност на основните средства. За таа цел комисијата ги пополнува во образецот ПОВС-1 колоните 6, 7 и 10 до 13;

6) пополнување на образецот ПОВС-2 и составување на записникот за пописот и процената.

IV. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ И СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНА

15. Податоците за пописот и процената се внесуваат во образците ПОВС-1 и ПОВС-2.

Образецот ПОВС-1 претставува основен образец за попис и проценка. Во овој образец се внесуваат основните средства поединечно.

Ако основните средства меѓусебно се функционално поврзани, тие се внесуваат во еден образец ПОВС-1. На пример, за еден систем за одводнување се составува односно се пополнува еден образец ПОВС-1 и во него се внесуваат редум, како посебни позиции, сите составни делови од тој систем кои претставуваат поединечни основни средства, и тоа: земјиштето, основните канали, деталната каналска мрежа, хидроградежните објекти на каналите и во каналите, зградите, преливните мостови и прелести и другите објекти, а кај залевни системи покрај напонското и водозафатните градежни (брени, црпки). Исто така, за регулирањите речни тесови, за системот за заштита од поплави и за системот за заштита од ерозија и за уредувањето на порои, се пополнува еден образец ПОВС-1, со тоа што во него се внесуваат поединечно, како посебни позиции, составните делови на тие функционално единствени објекти.

За основните средства вон употреба се пополнува посебен образец ПОВС-1, со сите соодветни

податоци и во горниот десен агол се испишува ознаката: „Основни средства вон употреба“.

Образецот ПОВС-2 претставува збиен образец, кој се пополнува врз основа на податоците од образецот ПОВС-1 за единицата на пописот и процената како целина.

16. При пополнувањето на образците податоците за основните средства се внесуваат по редот по кој основните средства се распоредени во Номенклатурата, со точна ознака на шифрата и називот.

17. Секој лист од образците ПОВС-1 и ПОВС-2 го потпишуваат сите членови на стручната комисија.

Пополнување на образецот ПОВС-1

18. Во првата фаза од пописот и процената (попис) водостопанската организација го пополнува образецот ПОВС-1 во 6 примероци и во него внесува податоци на следниот начин:

1) во заглавјето на образецот се запишуваат: називот на водостопанската организација односно на работната единица, која е единица на пописот и процената; нејзиното седиште (место, општина, околина, република); гранката и групата на дејноста во која е распоредена водостопанската организација кај Службата на општественото книговодство.

Во рубриката „Општи карактеристични податоци“ се запишуваат суштествените карактеристики и елементи на попишаните основни средства, и тоа:

а) кај регулирани речни текови — називот на текот, должината на водниот тек во km, видот на регулацијата (систематска или заштита на крајбрежен дел од рушење);

б) кај заштита од поплави од речни и брдски води — називот на водниот тек, називот и површината во ha на бранетото подрачје, должината на насипот во km и димензиите на профилот на насипот, а кај заштита од брдски води — називот и површината на сливот во km², должината на периферниот канал во km, должината на придружните насипи во km, максималниот протек, просечната длабочина и ширина на дното во m;

в) кај заштита од ерозија и кај уредување на порои — називот на поројот, вкупната површина на сливот во km², должината на главниот тек во km и називот на водотекот во кој се влева поројот;

г) кај одводнување на земјиште — називот и површината на одводното порачје во ha, називот и површината на самостојниот каналски систем, начинот на одведување на водата (гравитација, црпење, мешовито);

д) кај наводнување на земјиште — називот и површината на залевното подрачје во ha, називот и површината на самостојниот каналски систем, изворот од кој се снабдува со вода (река, езеро, подземна вода, површинска вода), начинот на наводнување (инфилтрација, оросување);

2) во колоната 1 се запишува редниот број на позицијата на пописот и процената;

3) во колоната 2 се запишува соодветната шифра од Номенклатурата за секоја позиција на процената;

4) во колоната 3 се запишува точниот назив на основното средство, со сите потребни податоци кои се примена на цените по единицата на мера служат за утврдување вредноста на основното средство;

5) во колоната 4 се запишува годината на завршувањето на изградбата односно реконструкцијата на основното средство;

6) во колоната 5 се запишува просечниот век на траењето што е пропишан во Номенклатурата за тој основно средство;

7) во колоната 8 се запишува единицата на мера на основното средство (m, m², m³, парче и др.);

8) во колоната 9 се запишува количината по единица на мера на основното средство (вкупно m, m², m³, парчиња и др.).

Во втората фаза од пописот и процената (процена) стручната комисија ги пополнува колоните 6, 7 и 10 до 13 на образецот ПОВС-1 на следниот начин:

1) во колоната 6 се запишува преостанатиот век на траењето, кој стручната комисија го утврдува според физичката способност односно според сегашната состојба на основното средство.

Ова претставува најважна задача на комисијата при процената, зашто е потребно што пореално да се процени преостанатиот век на траењето, земајќи ги предвид и конкретните услови за нормално користење и одржување на тоа основно средство. Ова време се проценува и се определува врз основа на техничката документација и друга евиденција, а по потреба и врз основа на преглед на самото место.

Кај основните средства што до денот на процената биле во употреба помал број години отколку што изнесува просечниот век на траењето за односното основно средство, кој е пропишан во Номенклатурата, преостанатиот век на траењето не може да биде пократок од разликата помеѓу досегашниот остварен век на траењето и пропишаниот просечен век на траењето.

Кај основните средства што до сега биле во употреба подолго отколку што изнесува пропишаниот просечен век на траењето, стручната комисија го цени уште можниот век на траењето според техничката состојба и конкретните услови за употреба на основното средство, имајќи ги предвид и реалните можности за негова замена со ново;

2) во колоната 7 се запишува процентот на физичката способност, кој се добива кога утврденото време на преостанатиот век на траењето ќе се подели со пропишаниот просечен век на траењето на тоа основно средство и резултатот ќе се помножи со 100;

3) во колоната 10 се запишува цената по единицата на мера за односното основно средство;

4) во колоната 11 се запишува набавната вредност на основното средство, која се добива кога количината (од колоната 9) ќе се помножи со цената по единицата на мера (од колоната 10);

5) во колоната 12 се запишува сегашната вредност на основното средство, која се добива кога набавната вредност искажана во колоната 11 ќе се помножи со процентот на физичка способност, кој е утврден и запишан во колоната 7, и ќе се подели со 100;

6) во колоната 13 се запишува исправката на вредноста на предметот на процената, која се добива кога од набавната вредност (колона 11) ќе се одземе сегашната вредност (колона 12).

Пополнување на образецот ПОВС-2

19. По завршеното пополнување на образецот ПОВС-1 стручната комисија го пополнува образецот ПОВС-2. Овој образец претставува рекапитулација на извршениот попис и проценка на сите основни средства на единицата на пописот и процената, вклучувајќи ги и основните средства вон употреба што се искажани на посебниот образец ПОВС-1.

Образецот ПОВС-2 се пополнува во 7 примероци.

Податоците во образецот ПОВС-2 се внесуваат на следниот начин:

1) заглавјето на образецот се пополнува на ист начин како и заглавјето на образецот ПОВС-1;

2) во колоните на образецот ПОВС-2 се внесуваат податоците од соодветните колони и рубрики на пополнетиот (еден или повеќе) образец ПОВС-1.

Составување на записникот за пописот и процената

20. По завршениот попис и проценка односно по пополнувањето на обрасците ПОВС-1 и ПОВС-2, стручната комисија составува записник за пописот и процената на определени основни средства во 3 примероци.

Записникот за пописот и процената на определени основни средства се составува според образецот кој е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

Во колоните: „Шифра“ и „Назив на групата основни средства“ на записникот за пописот и процената се внесуваат шифрите со соодветниот назив од колоните 2 и 3 на образецот ПОВС-2.

Записникот за пописот и процената е полноважан ако го потпишале сите членови на стручната комисија. Членовите на стручната комисија што не ќе се согласат со записникот на другите членови можат да го издвојат своето образложение, мислење на посебен додаток кон записникот.

Записникот за пописот и процената, заедно со сите пополнети обрасци ПОВС-1 и ПОВС-2, претставува материјал за извршениот попис и проценка.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

21. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-3186
11 август 1966 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

ПОВС-1
(формат 297 × 420 mm)

ОСНОВЕН ОБРАЗЕЦ

ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА

(Назив на водостопанската организација)

Место _____ Општина _____ Околија _____ СР _____

Дејност _____
(да се запише основната дејност — гранка и група — во која водостопанската организација е распоредена кај СОК)

Општи карактеристични податоци:

Реден број	Шифра	Основно средство		Век на траењето (години)		% на физичка способност (колона 6 × 100) колона 5	Единица на мера	Количина	Цена по единица на мера	Вредност во илјади динари		
		Назив	Години на изградбата	Просечен	Преостанат (уште можев)					Набавна (колона 9 × колона 10)	Сегашна (колона 11 × колона 7/100)	Исправка на вредноста (колона 11 — колона 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Датум _____

Место _____

ЧЛЕНОВИ НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНА:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

ПОВС-2
(формат 297 × 420 mm)ЗБИРЕН ОБРАЗЕЦ
ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА

(Назив на водостопанската организација)
 Место _____ Општина _____ Околија _____ СР _____
 Дејност _____
 (да се запише основната дејност — гранка и група — во која е распоредена водостопанската организација кај СОК)

Ред. број	Шифра	Назив на основното средство	Единица на мера	Количина	Вредност во илјади динари			% на отпишаноста (колона 8 × 100) колона 6
					Набавна	Сегашна	Исправка на вредноста (колона 6 — колона 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Редослед и назив на основните средства според Номенклатурата

Датум _____ Место _____
 Директор, _____
 Раководител на сметководството, _____
 Членови на стручната комисија за попис и проценка:
 1) _____
 2) _____
 3) _____
 4) _____
 5) _____

(Назив на водостопанската организација)
 Место _____ Општина _____
 Околија _____ СР _____
 Гранка и група на дејноста _____
ЗАПИСНИК ЗА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Стручната комисија за попис и проценка, определена со решение на работничкиот совет на

(Назив на водостопанската организација)
 Број _____ од _____
 во состав:
 1) _____
 2) _____
 3) _____
 (име и презиме) (назив на организацијата)

изврши попис и проценка на определените основни средства на водостопанската организација според Одлуката за попис и проценка на вредноста на водостопанските објекти и другите основни средства на водостопанските организации што не се попишани и проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66) и Упатството за спроведување на пописот и процената на вредноста на основните средства на водостопанските организации што не се попишани и проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/66) во време од _____ до 27 февруари 1967 година.

Со пописот и процената е утврдено дека кај _____ од _____
(назив на организацијата) (место)

се наоѓаат на управување следните основни средства во соодветните вредности:

Шифра	Назив на групата основни средства	Вредност	
		набавна	сегашна
		Вкупно: _____	

Овој записник е составен и потпишан од членовите на стручната комисија на 27 февруари 1967 година.

Членови на стручната комисија за попис и проценка:

1) _____
 2) _____
 3) _____

Дека податоците за основните средства наведени во овој записник се точни, тврдат:

Директор, _____

Раководител на сметководството, _____

Во _____
 (место)
 На _____ 196— година

СОДРЖИНА:

Страна

433. Наредба за измена на Наредбата за станбените згради и за објектите во областа на здравствената и социјалната заштита, при чие финансирање не се врши издвојување средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство 669
434. Решение за определување пониски царински стоци за стоките за кои е предвиден царински контингент — — — 669
435. Наредба за утврдување на Номенклатурата на основните средства на водостопанските организации што не се попишани и проценети — — — 669
436. Упатство за спроведување на пописот и процената на вредноста на основните средства на водостопанските организации што не се попишани и проценети — 673